



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

| | | |
|---|--|--|
| Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба | 31.07. 2017 година ден месец година Свети Николе Број 8 | ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10 |
|---|--|--|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе во Дом на култура „Крсте Мисирков,, во Свети Николе бр. 0801- 300 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.

Бр.0901-307
31.07. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр.5/2002) како и член 36, а во врска со член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Сл. Весник на РМ” бр.78/2015), 106/15, 153/15 и190/16, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година донесе:

ОДЛУКА

За давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе во Дом на Култура „Крсте Мисирков“ во Св.Николе

Член 1

Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот што ќе биде предмет на закуп согласно критериумите утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост во сопственост на Општина Свети Николе.

Член 2

Предмет на закуп ќе биде недвижен имот во Дом на култура “Крсте Мисирков” во Свети Николе:

1. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.5151 КО Свети Николе и тоа:
 - КП 10018, просторија бр.2, површина 45 м2;
 - КП 10018, просторија бр.4, површина 24 м2;
 - КП 10018, просторија бр 6, бр.7, бр.10, бр.11, бр.12, бр.13 со вкупна површина 108 м2
 - КП 10018, просторија бр.5, површина 34 м2;
 - КП 10018, просторија бр.1 -сутерен, површина 44 м2;

Недвижниот имот се дава под закуп за време од 4 (четири) години.

Член 3

Закупот на недвижниот имот ќе се врши со јавно наддавање и почетната цена на наддавањето ќе биде пазарната вредност на имотот утврдена од овластен проценител согласно со Законот за процена.

Член 4

Финансиските средства добиени од закупот на стварите во сопственост на општината може да се инвестираат само за стекнување на нови или реконструкција на постојните ствари во сопственост на општината.

Член 5

Одлуката стапува на сила од денот на донесувањето.

Член 6

Одлуката ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801- 300
31.07.2017 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување бр.0701 – 1095 од 21.12.2012 година, бр. 0801- 301 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.

Бр.0901-307/2
31.07. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за комуналните дејности („Службен весник на РМ“ бр.95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015 и 31/2016), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.07.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**за измена и дополнување на Одлуката за комунален ред
и мерки за нејзино спроведување бр.0701 – 1095 од 21.12.2012 година**

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување бр.0701 – 1095 од 21.12.2012 година.

Член 2

Во членот 99 ставовите 8, 9 и 10 се бришат.

Член 3

Во членот 99 ставот 2 се менува и гласи:
„Починатото лице од местото каде што починало се превезува до градската капела, каде што покојникот се изложува и чува до закопот.

Член 4

Во членот 99 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Чувањето на починатите дома, како и поворките за испраќање на умрените лица низ градот се забрануваат,,
Ставовите 3, 4, 5, 6, и 7 стануваат ставови 4,5,6,7 и 8.

Член 5

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801- 301
31.07. 2017 година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за непристапување кон изработка на урбанистичка документација за КП бр. 10553 , КП бр. 10554/1 и КП бр. 10549 КО Св. Николе-гр. , Општина Свети Николе бр. 0801-302 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.

**Бр.0901-307/3
31.07. 2017 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13), а во врска со чл.10 став 4 од од Законот за постапување на бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 31/16), и Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година, донесе

О Д Л У К А

**за непристапување кон изработка на урбанистичка документација за КП бр. 10553 ,
КП бр. 10554/1 и КП бр. 10549 КО Св. Николе-гр. ,
Општина Свети Николе**

Член 1

Не се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП бр. 10553 КП бр. 10554/1 и КП бр. 10549 КО Св. Николе-гр. за вклопување на бесправно изграден објект со намена А1-1 доградба на помошен објект за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под бр.1002-624 од 30.03.2016 год.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр.0801 – 302
31.07. 2017 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 11684 И.Л. бр.2 КО Свети Николе бр. 0801- 303 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.

**Бр.0901-307/4
31.07. 2017 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,) а во врска со чл.10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година донесе

О Д Л У К А
за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за
КП 11684 И.Л. бр.2 КО Свети Николе

Член 1

Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 11684 КО Свети Николе заради вклопување на бесправно изграден објект со намена А1-1 – семејно домување за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-2688 од 01.09.2011 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801-303
31.07. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на Општина Свети Николе бр. 0801- 304 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.

Бр.0901-307/5
31.07. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 05/02) и член 7 став 2 алинеја 8 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Службен весник на Република Македонија” бр.169/15, 226/15 и 55/2016), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31 07. 2017 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ДЕФИНИРАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СТОКА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дефинираат условите за доставување (истоварање/ товарање) на стока од моторните возила на јавните површини, начинот и времето на вршење на истоварање и товарање на стоката како и органите кои го одобруваат времето на движење, запирање и паркирање на возилата за истоварање и товарање на стока и надзор над спроведувањето на одредбите од оваа одлука.

Член 2

1.) Под јавни површини во смисла на членот 1 на оваа одлука се подразбираат: улици, тротоари, пешачки зони, пешачки и велосипедски патеки, плоштади, кејови и останати сообраќајни површини.

2.) Јавните површини од ставот 1 на овој член се поделени во три зони и тоа:

- јавни површини во прва зона,
- јавни површини во втора зона,
- пешачки површини.

Член 3

1.) Одредбите од оваа одлука не се применуваат за правните и физичките лица кои имаат обезбеден пристап до објектите каде што вршат дејност или други објекти, а кои не го попречуваат сообраќајот на пешаците и возилата, како и за возилата кои вршат истоварање и товарање на стока и кои можат да користат паркинг место доколку габаритот на возилото одговара на површината на паркинг местото.

2) Одредбите од оваа одлука не се применуваат на комуналните возила на јавните претпријатија основани од општина Свети Николе, заради вршење на дејноста за која се основани.

Член 4

1) Јавните површини во прва зона се опфатени со следниве улици:

ул.Младинска до спој со ул.Филип II, десно од ул.Филип II до спој со ул.Маршал Тито, ул.Септемвриска, ул.Крсте Мисирков, ул.Овчеполска, ул.Питу Гули.

2) Пошироко градско подрачје ги опфаќа сите улици надвор од потесното градско подрачје, на кое е забрането запирање и паркирање освен за запирање и паркирање на моторни возила со одобрение за доставување на стока.

3) Пешачки површини претставуваат површини на кои е забранет сообраќај на моторни возила освен возила кои се движат, запираат и паркираат заради доставување (истоварање и товарање) на стока (тротоари, велосипедски патеки и сл.).

Член 5

1.) Возилата за доставување на стока на подрачјето на општина Свети Николе може да запираат и паркираат додека трае процесот на истоварање и товарање, но не подолго од 20 минути.

2.) Во потесното градско подрачје утврдено со член 4 став 1, возилата за доставување на стока можат да вршат запирање и паркирање заради доставување на стока секој ден во временскиот период од 09:00-15:00 часот и 18:00-07:00 часот.

3.) Во поширокото градско подрачје утврдено со член 4 став 2, возилата за доставување на стока можат да вршат запирање и паркирање заради доставување на стока секој ден во временскиот период од 09:00-16:00 часот и 18:00-07:00 часот.

4.) На пешачките површини возилата за доставување на стока можат да вршат запирање и паркирање заради доставување на стока секој ден во временскиот период од 07:00-09:00 часот..

Член 6

Максималната дозволена маса на возилата кои вршат доставување на стока на подрачјето на општина Свети Николе во сите зони изнесува 5,5 тони.

По исклучок, врз основа на посебно одобрение издадено од општина Свети Николе може да се дозволи доставување на стока и со возила чија максимална дозволена маса надминува 5,5 тони, но не надминува 12 тони.

Член 7

1.)Доставувањето на стока може да се реализира доколку со тоа не се загрози безбедноста на сообраќајот на пешаците и возилата, а одговорноста е на товар на лицето кое поднело барање за одобрување на доставувањето на стока.

2.) Стоката не смее да биде оставена на тротоар или на друга сообраќајна површина додека трае истоварање и товарање на истата. По завршувањето на истоварање и товарање возилото треба веднаш да се отстрани од јавната површина.

Член 8

1.)Истоварање и товарање на стока од моторно возило се врши по правило на коловоз со вклучување на сите покажувачи на правци за движење

2.) По исклучок од ставот 1 на овој член возачот на возилото за истоварање и товарање на стока може да застане и паркира на тротоар или друга јавна површина доколку се обезбеди простор за безбедно одвивање на пешачкиот и велосипедскиот сообраќај од најмалку 2.5 м.

II ОДОБРЕНИЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА СТОКА

Член 9

1.)Општина Свети Николе издава одобрение за движење, запирање и паркирање на возила поради истоварање и товарање на стока на подрачјето на општината на барање на правни односно физички лица.

2.)Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со максимален рок од 1 (една) година.

3.)Одобрението од ставот 1 на овој член содржи: назив на правното односно физичкото лице на кое се однесува одобрението, зоните за кои се однесува одобрението, временски период во кој е дозволено доставувањето на стока, времето на задржување поради доставување на стока, рок на важност на одобрението, регистарски број на возилото за доставување на стока за кое се однесува одобрението.

Член 10

1.) За добивање на одобрение правните и физичките лица поднесуваат барање до Општина Свети Николе.

2.) Барањето од став 1 на овој член содржи: назив на барателот, зоната за која се однесува бараното одобрение, регистарски број, марка, тип, тежина на возилото и носивост на возилото за доставување на стока, рок на важност на одобрението и видот на стоката која се доставува.

3.) Во прилог на барањето се доставуваат: доказ за платена административна такса, фотокопија од сообраќајна дозвола за возилото за доставување на стока и копија од фактура, договор за соработка, договор за закуп или имотен лист.

III НАДЗОР

Член 11

Инспекциски надзор над спроведување на одредбите на оваа одлука врши Одделението за инспекциски надзор на општина Свети Николе и овластени униформирани службени лица на МВР
– ПС Свети Николе.

IV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Свети Николе“.

Бр.0801 - 304
31.07.2017 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 9379 И.Л. бр.2 КО Свети Николе бр. 0801- 305 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.

Бр.0901-307/6
31.07. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 став 1 и чл.26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 70/13,) а во врска со чл.10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.07. 201 година донесе

О Д Л У К А
за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 9379 И.Л. бр.2 КО
Свети Николе

Член 1

Се пристапува кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 9379 КО Свети Николе заради вклопување на бесправно изграден објект со намена А1-1 – семејно домување за кој е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект под број 09-2350 од 31.08.2011 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето, во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801 - 305
31.07. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучокот за одбивање на Барање за ослободување на плаќање на комунална такса за улично осветлување, бр. 0801- 306 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година.

Бр.0901-307/7
31.07. 2017 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), в.в. со член 6 став 2 и 3 од Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ,, бр.61/04), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 31.07. 2017 година донесе

ЗАКЛУЧОК

Член 1

Советот на Општина Свети Николе го одби Барањето бр.0903-60/ од 11.05.2017 година за ослободување од плаќање на комунална такса за улично осветлување, поднесено од лицето Јордан Постолов, бидејќи не постои Одлука со која се определени населените места каде што нема јавно осветлување, на основа на која Одлука секој имател на броило ќе може поединечно да биде ослободен од плаќање.

Член 2

Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 306

Совет на Општина Свети Николе

31.07. 2017 година

Претседател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе во Дом на култура „Крсте Мисирков,, во Свети Николе стр.1
2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување бр.0701 – 1095 од 21.12.2012 година стр.2
3. Одлука за непристапување кон изработка на урбанистичка документација за КП бр. 10553 , КП бр. 10554/1 и КП бр. 10549 КО Св. Николе-гр. , Општина Свети Николе стр.3
4. Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 11684 И.Л. бр.2 КО Свети Николе. стр.4
5. Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на Општина Свети Николе. стр.5
6. Одлука за пристапување кон изработка на урбанистичка планска документација за КП 9379 И.Л. бр.2 КО Свети Николе. стр.8
7. Заклучок по Барање од Јордан Постолов стр.9

Бр.0801- 308

31.07. 2017 година

Свети Николе